



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРС

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текув'а сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата, огласи и продажби бр. 1032-900880.

Среда, 27

БЕЛГРАД

БРОЈ 44

ГОД. VIII

дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 8 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-216, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28 619.

530.

Врз основа на чл. 10 од Уредбата за звањата и платите на железничкиот персонал („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/52), а во согласност со Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, Главната дирекција на југословенските железници пропишува:

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕМИИТЕ ЗА ЗАШТЕДА НА ГОРИВО И МА- ЗИВО НА ЛОКОМОТИВИТЕ ВО ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

Општи одредби

Член 1

На персоналот во ложилиници кој со својата работа придонесува да се постигне заштеда на гориво и мазиво на локомотивите во експлоатацијата на југословенските железници му припаѓаат премии за заштеда на горивото и мазивото.

Заштеда на гориво

Член 2

На машиновоѓите и огнарите што ќе остварат заштеда на гориво на локомотивите им припаѓаат премии и тогаш кога ложилиницата како колектив не оствари заштеда, а на другиот персонал во ложилиница што придонесува да се постигнува заштеда, премии за заштеда на гориво му припаѓаат само ако ложилиницата како колектив оствари заштеда.

Член 3

Колективна заштеда на гориво е остварена во една ложилиница ако количината на потрошеното гориво е помала од количината на горивото што и припаѓа на ложилиницата според нормите за трошење гориво.

Не се смета да е остварена колективна заштеда на горивото ако односот помеѓу колективната заштеда и индивидуално заштеденото гориво е помал од 0,15. Индивидуално заштедено гориво во една ложилиница претставува збир на заштеденото гориво на сите локомотиви од таа ложилиница на кои е остварена заштеда.

Заштедата на горивото на една локомотива е остварена ако трошењето на горивото на таа локомотива е помало од нормираното.

Член 4

Кога во ложилиница е остварена колективна заштеда на горивото, на персоналот од ст. 1 и 2 чл. 2 од овој правилник му припаѓа премија во износ до 25% од вредноста на остварената колективна заштеда на горивото.

Ако во ложилиницата не е остварена колективна заштеда на горивото, на машиновоѓите и огнарите што оствариле индивидуална заштеда на гориво им припаѓа премија во износ од 3% од вредноста на секоја тона заштедено гориво.

Член 5

Просечните годишни норми за трошење гориво на 1.000 брутотонски километри за дирекциите на железниците ги определува началникот на машинското одделение на Главната дирекција на југословенските железници.

Просечните годишни норми за трошење гориво на 1.000 брутотонски километри за ложилиниците се определуваат со општествениот план на ложилиницата.

Месечните норми за трошење гориво за ложилиница, како и нормите за трошење гориво за поодделни серии локомотиви, вучните сектори и работните места на маневарските локомотиви ги определува шефот на ложилиницата врз основа на нормираното годишно трошење на гориво определено со општествениот план на ложилиницата и оствареното просечно трошење на гориво во претходните години.

Месечните норми за трошење гориво мораат да бидат во границите на нормираното годишно трошење на горивото според стварно извршената работа на 1.000 брутотонски километри.

Поблиски одредби за начинот на определување нормите за трошење на гориво и нивната контрола ќе се пропишат со напатствије.

Член 6

Нормите за трошење гориво на локомотивите се утврдуваат во нормално гориво.

Како нормално гориво се смета она гориво кое при согорувањето во котел на определена локомотива испари 4 кг вода од 0° Ц во прегрејана пара со температура 300° Ц при притисок од 13 атмосфери апсолутни при надворешна температура на воздухот од 15° Ц и на тој начин дава 2,904,28 корисни калории.

Сите горива употребени на локомотиви т. е. разни видови јаглен, мазут, дрва и друго се пресметуваат во нормално гориво при пресметувањето на трошењето.

Пресметувањето на секое гориво во нормално гориво се врши со множење на потрошената количина со неговиот еквивалент.

Член 7

Еквивалент за секој вид гориво е оној број што покажува однос на корисните калории добиени со согорување на 1.кг тоа гориво на локомотива според корисните калории на нормално гориво.

Еквивалентот се пресметува по образецот:

$$Q^d . \eta_k$$

$$E = \frac{Q^d . \eta_k}{2904,28}$$

каде што е:

Q^d — долна топлинска сила на работното гориво; η_k — (ета к) коефициент на корисното дејство на котелот што се постигнува при согорувањето на тоа гориво во ложиште на определена локомотива;

2,904,28 — корисни калории што ги дава 1 кг нормално гориво согорувајќи во котел на определена локомотива.

Член 8

Како основ за пресметување еквивалентите на поодделни горива служи техничкиот обид на испарувањето на определена локомотива и под определени услови како и хемиската анализа на горивото.

Еквивалентите за поодделни видови гориво ги утврдува началникот на машинското одделение на Главната дирекција на југословенските железници.

Заштеда на мазиво

Член 9

На машиновоѓи и огнари што ќе остварат заштеда на мазиво на локомотиви им припаѓаат премии за заштеда на мазивото, и тоа само ако ложилиницата како колектив оствари заштеда на мазивото.

Член 10

Кога во ложилишната е остварена колективна заштета на мазиво на машините и огнариите што ја оствариле заштедата им припаѓа премија во износ до 30% од вредноста на остварената колективна заштета на мазивото.

Колективната заштета на мазиво во ложилишната се утврдува со упоредба на остварениот трошок на мазивото со определените норми за трошење.

Член 11

Нормите за трошење на мазивото се утврдуваат во нормално мазиво.

Како нормално мазиво се смета летно осетинско уље (113 02 07 07).

Член 12

Нормите за трошење мазивото на локомотивите ги определува началникот на машинското одделение на Главната дирекција на југословенските железници годишно за секоја серија локомотиви и секој вид мазива одделно на еден стварно, прејден километар на локомотивата.

Во стварно прејдени километри за остварување нормата за трошење на мазивото се сметаат сите прејдени километри при возењето на локомотивата сама или на воз и часовите на маневра редукувани на локомотивски километар по клучот: еден час маневра = 10 локомотивски километри.

Држање и давање пара не се зема во обзир.

Член 13

Пресметувањето на секое мазиво на нормално мазиво се врши со множење на потрошената количина на стварното мазиво со неговиот еквивалент.

Еквивалентот за поодделни видови мазива е односот на цените на стварното мазиво спрема цената на нормалното мазиво.

Еквивалентот за поодделни видови мазива го утврдува началникот на машинското одделение на дирекцијата на железниците.

Завршни одредби**Член 14**

Премиите за заштета на гориво и мазиво се исплатуваат на терет на остварените заштеди на гориво и мазиво.

Член 15

Временскиот период за пресметување на премиите на заштета на гориво и мазиво е календарски месец.

Член 16

Премиите ќе се исплатуваат по овој правилник од 1 август 1952 година.

Премиите за заштета на гориво и мазиво за април, мај, јуни и јули 1952 година ќе се исплатат според прописите од Правилникот за премиите за заштеди на гориво и мазиво на локомотивите во експлоатација на југословенските државни железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 81/49) и според Напатствието за извршување на тој правилник.

Член 17

Начин за подолба на премиите и други одредби во врска со применувањето на овој правилник пропишува со напатствие Директорот на Главната дирекција на југословенските железници.

Член 18

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр 14554

12 август 1952 година

Белград

Го застапува

Директорот на Главната дирекција на југословенските железници,

Готфрид Савицки, с. р.

Согласен,

Потпретседател

на Советот за законодавство и изградба на народната власт

на Владата на ФНРЈ,

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

531.

Врз основа на чл. 47 од Уредбата за остварување заводите за социјално осигурување и за временото управување со средствата за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30 52), во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, а по прибавеното мислење од Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија, пропишувам

ВТОРО НАПАТСТВИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАВОДИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ВРЕМЕНОТО УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВАТА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

I. ИЗБОРИ ЗА СОБРАНИЈА НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОКОЛИЈАТА (ГРАДОТ)

а) Распишување и подготвување избори

1) Изборите за првите собранија на заводите за социјално осигурување на околија (град) ги распишува околинскиот (месниот) синдикален совет на околијата (градот) за која е основан околински (градски) завод.

Ако е основан еден завод за подрачје на две или повеќе околии, или за подрачје на околија и град, изборите ги распишуваат согласно заинтересираните околински синдикални совети.

2) Изборите мора да се распишат најдалеку на 30 дена пред денот определен за одржување на изборите.

3) Изборите треба да се распишуваат така што денот на изборите да падне в недела.

4) Бројот на членовите на собранието го установува временниот одбор на заводот за социјално осигурување, во согласност со околинскиот синдикален совет, врз основа на бројот на осигурениците, а според одредбите од чл. 30 ст. 2 од Уредбата за оснивање заводите за социјално осигурување, и за временото управување со средствата за социјално осигурување.

Кај заводите што опфаќаат повеќе од 4.000 осигуреници секоја започната илјада се зема како цела илјада.

5) Членовите на собранието на заводот за социјално осигурување на околијата (градот) ги избираат работничките совети на работните колективи на стопанските организации, синдикалните организации на оние колективи што немаат работнички совет (мали претпријатија, надлештва и установи) и подружниците на здруженијата на пензионерите за подрачјето на заводот.

6) Околинскиот синдикален совет ќе определи колкав број членови на собрание избираат поодделни колективи, земајќи го во обзир бројот на членовите на колективот во однос на вкупниот број на осигурениците.

Околинскиот синдикален совет ќе определи помал колектив, што немаат доволен број членови да можат да изберат еден делегат, да бираат заеднички делегат.

б) Спроведување на изборите

7) Изборите ги спроведува изборна комисија од 5 до 9 члена што ја именува околинскиот (месниот) синдикален совет.

Комисијата мора да се именува најдалеку во срок од три дена по распишувањето на изборите.

Членовите на изборната комисија не можат да бидат кандидати за членови на собранието.

Изборната комисија избира од својата средина претседател и секретар.

8) Изборната комисија раководи со изборите за собрание на заводот и врши следни работи:

а) назначува изборачки одбор за секој колектив односно за секое гласачко место;

б) го утврдува резултатот на изборите и го прогласува;

в) води записник за својата работа.

9) Избирачкиот одбор раковои со изборите во колективот односно на своето гласачко место и по завршените избори и го предава на изборната комисија среден изборниот материјал заедно со записникот за својата работа.

10) Синдикалната организација на колектив кој избира еден или повеќе делегати истакнува кандидатска листа за избори на членови на собрание. Кога повеќе колективи избираат заеднички делегат, кандидатската листа ја истакнуваат заеднички заинтересираниите синдикални организации.

Кандидатската листа можат да истакнат и 10% од членовите на истиот или на повеќе колективи.

Кандидатската листа му се предава на избирачкиот одбор најдоцна 10 дена пред денот на изборите.

Кандидатската листа се поднесува писмено.

Кандидатската листа што ја поднесува синдикалната подружница ја потпишуваат претседателот и секретарот на подружницата, а кандидатската листа што ја поднесуваат членовите на колектив ја потпишуваат сите подложувачи.

Кандидатската листа мора да содржи имиња на најмалку онолку или повеќе кандидати, колку членови на собрание избира колективот.

Кандидатската листа мора да биде истакната на гласачкото место најмалку пет дена пред изборите, како и за време на изборите.

11) Изборите се вршат со тајно гласање.

Кај колективите што имаат работнички совети, гласањето го вршат членовите на работничките совети, а кај другите колективи — сите членови на колективот.

Работничките совети односно работните колективи на претпријатијата што вршат работи на подрачје на два или повеќе заводи за социјално осигурување на околицата (град) ќе избираат членови на собрание за оној завод на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието.

12) Гласањето се врши со гласачки ливчиња на кои се испишани имињата од сите кандидати, одвоено по кандидатските листи.

На гласачкото ливче избирачот ги означува кандидатите за кои гласа на тој начин што ги заокружува броевите пред имињата на кандидатите. Избирачот може да избира кандидати од сите кандидатски листи, но најмногу онолкува број колку членови на собрание избира дотичниот колектив.

Избирачот гласа на тој начин што го става свитканото гласачко ливче во неадресиран плик кој го затвора и му го предава на избирачкиот одбор, или свитканото гласачко ливче го става во кутија.

13) Избирачките одбори ги испраќаат пликот или затворената кутија заедно со записникот до изборната комисија која го установава резултатот на изборите, т. е. утврдува кои кандидати се избрани.

14) За членови на собрание се сметаат избраните кандидати предложени на кандидатската листа што добиле најголем број гласови без обзир на која кандидатска листа се наоѓаат.

15) Изборната комисија му издава на секој избран кандидат уверение за тоа, дека е избран и на колективите им ги објавува имињата на избраните делегати.

16) Народниот одбор на околицата (градот) може да ги поништи неправилно спроведените избори, по своја иницијатива, или по жалба од предложувачите на кандидатските листи, или по барање од јавниот обвинител.

Ако народниот одбор ги поништи изборите, околицкиот синдикален совет ќе распише одново избори во рок од 15 дена од повите избори за оние гласачки места за кои е поништен изборот.

в) Конституирање на собрание

17) Собрание на заводот за социјално осигурување на околицата (град) го свикнува во прво заседание времениот одбор на социјалното осигурување најдоцна во рок од 10 дена по извршените избори.

18) На првото заседание собрание избира претседател на собрание, управен и надзорен одбор, поставя директор на заводот, сослушува извештај од времениот одбор и му дава разрешница, избира делегат за собрание на заводот за социјално осигурување на народната република, расправа за предлогот на статутот на заводот, и ги решава сите други прашања што ќе бидат ставени на дневен ред.

II. ИЗБОРИ ЗА СОБРАНИЕ НА ЗАВОДОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА

19) Членовите на собрание на заводот за социјално осигурување на народната република ги избираат собрание на заводите за социјално осигурување на околицата (градот) на своето прво заседание.

20) Времениот одбор на заводот за социјално осигурување на народната република, во согласност со советот за народно здравје и социјална политика на народната република и со земскиот совет на сојузот на синдикатите, го определува бројот на членовите на првото собрание на заводот за социјално осигурување на народната република.

21) Земскиот совет на сојузот на синдикатите ќе определи колкав број членови на собрание на заводот на народната република избираат поодделни собранија на заводите на околицата (градот), водејќи сметка за тоа секој завод на околицата (градот) да биде застапен во собрание.

Земскиот совет на сојузот на синдикатите ќе го извести времениот одбор на заводот за социјално осигурување на околицата (градот) за определениот број делегати што ги избираат собранијата на поодделни заводи, пред изборите на собрание на заводот за социјално осигурување на околицата (градот).

22) Првото заседание на собрание на заводот за социјално осигурување на народната република го свикнува времениот одбор на заводот за социјално осигурување на народната република најдоцна во рок од 10 дена по завршеното избирање на делегатите од сите собранија на заводите во околните и градовите.

23) На своето прво заседание собрание на заводот за социјално осигурување на народната република избира претседател на собрание, управен и надзорен одбор, поставя директор на заводот, расправа за предлогот на статутот на заводот, сослушува извештај од времениот одбор и му дава разрешница, и ги решава сите други прашања што ќе бидат ставени на дневен ред.

III. ПОДГОТОВКИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ СТАТУТИ НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

а) Статут на завод за социјално осигурување на околицата (градот)

24) Времениот одбор на заводот за социјално осигурување на околицата (градот) ќе пристапи веднаш кон изработка на нацртот на статутот на заводот и ќе му го предложи на собрание на заводот на првото заседание.

25) Пред да му го поднесе на собрание нацртот на статутот времениот одбор на заводот за социјално осигурување на околицата (градот) е должен да прибави согласност од месниот синдикален совет на подготвениот нацрт.

26) Нацртот на статутот на заводот треба да ја опфати целокупната внатрешна организација на заводот, а нарочно следното:

а) најмал односно најголем, број членови на собрание, начин за избирање членови на собрание, како се оставаат и поднесуваат кандидатски листи, кој има право да се кандидува, кој има право да гласа (дали сите осигуреници или само оние што имаат право на полно осигурување), начин на гласањето итн., надлежност на собрание, начин на донесување одлуки и заклучоци, начин на спроведување на одлу-

ките и заклучоците, начин на свикнување редовни и вонредни седненија на собранieto итн.;

б) број членови на извршниот одбор, начин на избирање членови на извршниот одбор, начин на оповикување поодделни членови или сменување цел извршен одбор, надлежност на извршниот одбор, во кои строкови мораат да се одржуваат редовно седненија на извршниот одбор, начин на донесување и спроведување одлуки и заклучоци итн.;

в) број членови на надзорниот одбор, начин на избирање и оповикување членови на надзорниот одбор, надлежност на народниот одбор и начин на кој ќе врши контрола на работењето на заводот, начин на нивното интервенирање и на постапката за остварување правата на осигурениците итн.;

г) начин на поставбање директор на заводот, начин на сменување на директорот, надлежност на директорот, овластенија кои директорот не може да ги пренесе и кои може да ги пренесе на други службеници итн.;

д) однос помеѓу поодделни органи на собранieto (на извршниот одбор, надзорниот одбор) и директорот на заводот и нивните односи спрема собранieto;

ѓ) кој орган и на каков начин ќе донесува одлуки за располагање со средствата со кои заводот располага самостојно според прописите;

е) начин на преземање договорни обврски на терет на заводот и во кој обем поодделни органи можат да преземаат обврски;

ж) надлежност и одговорност на испоставите и на други органи на заводот;

з) начин на пристапување кон изменување и дополнување на статутот и начин на донесување изменување и дополнување на статутот.

27) Времениот одбор на заводот за социјално осигурување ќе го испрати нацртот на статутот до сите избрани членови на собранieto веднаш по извршените избори.

28) Статутот го донесува собранieto на заводот гласајќи во начело и во поединости.

Секој член на собранieto има право да предложи изменување или дополнување на предлогот на статутот.

Статутот е примен ако гласало за него 2/3 од вкупниот број членови на собранieto.

29) Примениот статут на заводот за социјално осигурување на околицата (градот) му се поднесува на одобрение на народниот одбор на околицата (градот).

По добиеното одобрение статутот се испраќа по ради знање до заводот за социјално осигурување на народната република и до месниот синдикален совет.

б) Статут на заводот за социјално осигурување на народната република

30) Времениот одбор на заводот за социјално осигурување на народната република ќе пристапи веднаш кон изработка на нацртот на статутот на заводот кој ќе му се предложи на собранieto на заводот на неговото прво заседание.

31) Пред да му го поднесе нацртот на статутот на собранieto временниот одбор на заводот треба да прибави согласност од земскиот совет на синдикалните на подготвено нацрт.

32) Точ. 26, 27 и 28 од ова напатствено важат аналогно и за статутот на заводите за социјално осигурување на народната република.

33) Примениот статут се поднесува на одобрение до президиумот на народното собрание на народната република.

34) Статутот на заводот за социјално осигурување на народната република, откако ќе го одобри прези-

диумот, се објавува во службениот весник на народната република.

Бр. 2181

25 август 1952 година

Белград

Го застапува

Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика

на Владата на ФНРЈ,

Министер на Владата на ФНРЈ

Генерален секретар,

Љубодрог Ѓуриќ, с. р.

Согласен,

Потпретседател на Советот за законодавство и изградба на народната власт

на Владата на ФНРЈ,

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

532.

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за изменувања и дополнувања на Уредбата за слободна продажба и цените на стоките за широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/51), а во врска со Решението за укинување на обезбеденото снабдување со огрев („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/52) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ ЕДНОКРАТНА НАДОКНАДА ЗА НЕИСКОРИСТЕНИТЕ ПОТРОШУВАЧКИ КАРТИ ЗА ОГРЕВ

1) Одредбата на точ. 2 од Решението за давање еднократна надокнада за неискористените потрошувачки карти за огрев („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/52) се менува и гласи:

2) Еднократната надокнада изнесува за цела неискористена потрошувачка карта за огрев („К“-карта) 2.200 динари, односно 900 динари за неискористен бон за дрво и 1.300 динари за неискористен бон за јаглен.

Оваа надокнада ќе се исплатува во индустриски бондови.

2) Ова решение ќе се применува од 6 август 1952 година.

Бр. 2938

21 август 1952 година

Белград

Го застапува

Претседателот на Стопанскиот совет

на Владата на ФНРЈ,

Министерот на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

ПРИЛОГ НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“

Прилогот на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44 од 27 август 1952 година излезе од печат и содржи:

Правилник за преглед на добитокот за колените и на месото и за ветеринарна контрола на животните прехрани од животинско потекло.

Цена 80 динари.

СОДРЖАЈ:

	Страна
530. Правилник за премините за заштеда на гориво и мазиво на локомотивите во експлоатацијата на југословенските железници —	797
531. Второ напатствено за спроведување на Уредбата за оснивање заводи за социјално осигурување и за временото управување со средствата за социјално осигурување —	798
532. Решение за изменувања и дополнувања на Решението за давање еднократна надокнада за неискористените потрошувачки карти за огрев —	800